



**Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА  
31 Декември 2023 со  
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

*Јуни 2024*

## СОДРЖИНА

	<i>Стр.</i>
<i>Извештај на независниот ревизор.....</i>	<i>3</i>
<i>Извештај за сеопфатна добивка.....</i>	<i>5</i>
<i>Извештај за финансиска состојба.....</i>	<i>6</i>
<i>Извештај за промени на капиталот.....</i>	<i>7</i>
<i>Извештај за парични текови.....</i>	<i>8</i>
<i>Белешки кон финансиските извештаи.....</i>	<i>9</i>
 <i>Додатоци:</i>	
<i>- Дополнок 1 - Годишна сметка за 2023 година</i>	
<i>- Дополнок 2 - Годишен извештај за 2023 година</i>	



## **ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП**

Валентина Трпчевска ТП Скопје

Вера Јоциќ 21/4, 1000 Скопје

тел+389(0)2 2779 301

моб +389 76 424 199

### **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

До акционерите и менаџментот на  
Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

#### ***Извештај за финансиските извештаи***

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга (во понатамошниот текст “ Друштвото”), што се состојат од Извештајот за финансиска состојба за годината што завршува на 31.12.2023 година, Извештајот за сеопфатна добивка како и Извештајот за промените во главнината и Извештајот за паричните текови, прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки за периодот што завршува тогаш.

#### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

#### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност Меѓународните стандарди за ревизија кои се прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр.79 од 11.06.2010 и Законот за ревизија на Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



## ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП

Валентина Трпчевска ТП Скопје  
Вера Јоциќ 21/4, 1000 Скопје  
тел+389(0)2 2779 301  
моб +389 76 424 199

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

До акционерите и менаџментот на  
Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

#### **Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи реално и објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга за периодот што завршува на 31 Декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите паричните текови и промените во главнината за периодот што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

#### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашите постапки во однос на годишниот извештај за работа се извршени во согласност со МРС 720 и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работење се конзистентни, во сите материјални аспекти со годишната сметка и со ревидираните финансиските извештаи на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Скопје, 28.06.2024

Валентина Трпчевска  
Овластен ревизор

ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП Скопје



Управител  
Валентина Трпчевска

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
 31 декември 2023 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
 за годината која завршува на 31.12.2023  
 (Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
Приходи од продажба	7	4,340	4,123
Останати приходи	8	171	11,779
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>4,511</b>	<b>15,902</b>
Трошоци за сировини, материјали и ситен инвентар	9	(310)	(174)
Услуги со карактер на материјални трошоци	10	(212)	(12,118)
Останати трошоци од работењето	11	(611)	(663)
Трошоци за вработени	12	(2,196)	(2,098)
Амортизација		(137)	(141)
Вредносни усогласувања	13	(31)	(339)
Останати деловни расходи	14	(717)	(173)
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>		<b>(4,214)</b>	<b>(15,706)</b>
Добивка од оперативно работење		297	196
Приходи (расходи)-од финансирање		0	0
<b>Добивка(загуба) пред оданочување</b>		<b>297</b>	<b>196</b>
Данок на добивка	15	(94)	(95)
<b>Нето добивка(загуба) за годината</b>		<b>203</b>	<b>101</b>
Останата сеопфатна добивка(загуба)			
Ревалоризациони вишоци од проценка на недвижности постројки и опрема, нето даноци		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка(загуба) за годината</b>		<b>203</b>	<b>101</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>	24	<b>407,02</b>	<b>202,80</b>

*Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

*Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството  
 на Друштвото на 03.03.2024 година и се потпишани во негово име од страна на:*

Извршен директор,  
 Горан Којчески



Овластен сметководител  
 Злате Милевски



Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
 31 декември 2023 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
 на 31 декември 2023  
 (во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
<b>СРЕДСТВА</b>			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	16	40	55
Недвижности постројки и опрема	17	312	395
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>352</b>	<b>450</b>
<i>Тековни средства</i>			
Залихи		53	0
Побарувања од купувачи	18	8,121	6,546
Останати краткорочни побарувања	19	11	5
Краткорочни финансиски вложувања	20	410	470
Пари и парични еквиваленти	21	1,200	1,198
АВР	22	82	225
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>9,877</b>	<b>8,444</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>10,229</b>	<b>8,894</b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<i>ГЛАВНИНА</i>			
Акционерски капитал	23	3,085	3,085
Законска и останати резерви		130	120
Акумулирана добивка		2,227	2,135
Добивка(загуба) за годината		203	101
<b>Вкупна сопственичка главнина</b>		<b>5,645</b>	<b>5,441</b>
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	25	4,507	3,297
Останати тековни обврски	26	77	72
ПВР	27	0	84
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>4,584</b>	<b>3,453</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>10,229</b>	<b>8,894</b>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

*ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА*  
*за годината која завршува на 31.12.2023*  
*(Во илјади денари)*

<b>2021</b>	<b>Основна главнина</b>	<b>Законски и други резерви</b>	<b>Акумулирана добивка</b>	<b>Вкупно</b>
<i>Состојба на 1 јануари 2022</i>	3,085	110	2,135	5,330
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка(загуба) за годината	-	-	101	101
Останата сеопфатна добивка(загуба)	-	-		
Вкупна сеопфатна добивка(загуба)	-	-	101	101
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Исплата на дивиденда				
Издвојување за резерви	-	10	10	-
Останато	-	-	-	-
<i>Состојба на 31 декември 2022</i>	3,085	120	2,236	5,441
<b>2023</b>				
<i>Состојба на 1 јануари 2023</i>	3,085	120	2,236	5,441
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка(загуба) за годината	-	-	203	203
Останата сеопфатна добивка(загуба)	-	-		
Вкупна сеопфатна добивка(загуба)	-	-	203	203
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Исплата на дивиденда				
Издвојување за резерви	-	10	(10)	-
Останато	-	-	1	1
<i>Состојба на 31 декември 2023</i>	3,085	130	2,430	5,645

*Белешките кон финансиските извештаи  
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
 31 декември 2023 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
 за годината која завршува на 31.12.2023  
 (во илјади денари)

	31 декември 2023	31 декември 2022
<b>Оперативни активности</b>		
Добивка(загуба) по оданочување	203	101
<b>Исправка за:</b>		
Амортизација	137	141
Останати приходи(расходи) на товар на капиталот	2	0
Залихи	(53)	0
Побарувања од купувачи	(1,575)	(761)
Останати краткорочни побарувања	(6)	87
АВР	143	(208)
Обврски спрема добавувачи	1,210	708
Други краткорочни обврски	5	37
ПВР	(84)	0
<b>Парични средства генерирани од оперативни активности</b>		
<b>Нето пари од оперативни активности</b>	<u>(18)</u>	<u>105</u>
<b>Инвестициски активности</b>		
Набавки/продажба на нематеријални и материјални средства	(40)	0
Краткорочни финансиски вложувања	60	(210)
<b>Нето пари користени за инвестициски активности</b>	<u>20</u>	<u>(210)</u>
<b>Финансиски активности</b>		
<b>Нето пари користени за финансиски активности</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
Зголемување (намалување) на парични средства	2	(105)
Парични средства на почетокот на годината	1,198	1,303
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот од годината</b>	<u><u>1,200</u></u>	<u><u>1,198</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 1 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ И ДЕЈНОСТ

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга ( во понатамошниот текст „Друштвото“) е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва и Законот за супервизија и осигурување.

Друштвото е основано и започнало со работа на 27 јуни 2017 година. Седиштето на Друштвото се наоѓа на ул. Дримени бр.4/Инд.Босна-Путеви Струга.

Орган на управивање на Друштвото е одборот на директори кој се состои од 3(три) членови и тоа еден извршен член и двајца неизвршни членови. Извршен член на одборот на директори е Горан Којчески од Струга.

На 31 декември 2023 година има 3 вработени ( 31 декември 2022: 3 вработени)

Основна дејност на друштвото 66.22- Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

### 2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 2.1 Основа за подготовка

Друштвото, финансиските извештаи ги подготвува во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва(Сл весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07 и 87/08) , Правилникот за водење сметководство (Сл.Весник на РМ бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) како што се објавени на 17.01.2008 година и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување за мали и средни претпријатија (МСФИ), Толкувања на Постојниот комитет за толкувања (КТМФИ) утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди(ИАСБ).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година. Позициите во финансиските извештаи се изразени во илјади денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции извршени во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во МКД, употребувајќи го официјалниот курс на НБРМ за соодветната валута на денот на трансакцијата.

#### 2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска набавна вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и дериватни инструменти) доколку постојат, кои се мерат по објективна вредност преку добивки или загуби. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат, а не тогаш кога паричните средства се примени или платени.

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 03.03.2024 година.

## 2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува)

### 2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одделни ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудување засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства во согласност со пропишаните законски прописи во РМакедонија, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, проценување на очекуваните приходи кај основното стадо како и други проценки кои повремено се прават од случај до случај доколку се појави потреба.

Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивката или загуба во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на истите.

### 2.4 Континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставка за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Споредбените финансиски податоци за годината што завршува на 31.12.2022 година не се ревидирани.

### 2.5 Сумирање и значајност на податоците

Податоците во финансиските извештаи се групирани според нивната природа или функција. Една информација е материјално значајна доколку нејзиното прикажување или неприкажување во финансиските извештаи може сериозно да влијае врз оценките и донесувањето на економски одлуки од страна на корисниците. Секоја значајна ставка ќе биде посебно презентирани. Незначајните износи ќе се сумираат со износи од слична природа и нема да бидат одделно прикажани.

## 3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

### 3.1. Признавање на приходи

Приходите од продажба на производи и услуги се признаваат кога на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите, друштвото не задржува ниту контрола над производите, ниту трајно управување со истите, износот на приходите може да се измери, кога е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат и трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Приходите од услуги се признаваат во Билансот на успех до степенот на завршеност на услугите на денот на билансот, а тој се одредува според евиденцијата за извршена работа.

Приходи од продажба на производи, стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти.

Цените на стоките и услугите на Друштвото во најголем дел слободно се формираат според понудата и побарувачката на пазарот

### 3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.2. Признавање на расходи

Расходите кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото настанати од извршување на оперативните активности и истите се признаваат во висина на трошоците на набавката, трошоците на конверзија и други трошоци што се стекнуваат со цел залихите да се доведат напостојната локација

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека обврската постои и истата може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат во моментот на нивното настанување врз основа на соодветен книговодствен документ.

Трошоците на производство се признаваат во висина на нивното фактичко учество во готовите производи, а кои се мерливи врз основа на веродостојни документи на добавувачите, трошоците за работна сила и другите трошоци што е неопходно да се направат со цел да се доведат во состојба на готов производ.

Трошоците за камати и курсни разлики се признаваат во Билансот на успех како расход во периодот во кој настануваат и кога доспеваат за наплата.

Трошоците за услуги, службени патувања, репрезентации и реклами, даноци и придонеси, премии за осигурување, банкарски услуги, останати резервирања на нето основа и капитална загуба кои се однесуваат на пресметковниот период без оглед на тоа дали се платени или не, се признаваат и мерат согласно соодветниот стандард за средството врз чија основа е реализиран расходот.

#### 3.2. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се искажуваат во денари според среден курс на НБРМ важечки на денот на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот за успех како останати приходи и расходи.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2023 е следна:

31 декември

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

#### 3.3 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употреба на специфично средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

### **3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

#### **3.4 Друштвото како закупец**

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците бенефициите поврзани со сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнување на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите за оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото се јавува како закупец и генерира трошоци од оперативен наем.

#### **3.3 Користи за вработените**

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користа.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечна исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

#### **3.4 Тековен и одложен данок на добивка**

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа која представува остварената добивка пред оданочување, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметка на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој има веројатност дека ќе постои добивка која што ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекувани да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или во кој средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) кои што важат на крајот на периодот за известување.

### 3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење. Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства.

#### 3.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка (Оддел 17 од МСФИ и МСС за МСЕ) намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавна вредност вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивно настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства. Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност.

Приходите и трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат со останатите приходи од оперативно работење или оперативни трошоци соодветно.

##### 3.6.1 Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризационата вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет корисен век. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, а ефектите за сите промени се применуваат проспективно. На инвестициите во тек до моментот на ставање во употреба не се пресметува амортизација.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

	2023	2022
Компјутерска опрема	25%	25%
Мебел и деловен инвентар	20%	20%
Останата опрема	10%	10%

#### 3.7 Оштетувања на нефинансиски средства

Средствата подложни за амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износи на средствата не може да се надомести. Кога евидентираните износи на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Истиот претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребливата вредност на средствата.

### 3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.7 Оштетувања на нефинансиски средства(продолжение)

Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 оштетување на средствата. Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

#### 3.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се водат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи. Ненаплатените побарувања од купувачи се отпишуваат врз основа на проценки и предлози на раководството и се признаваат како останати трошоци од редовното работење.

Значајни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосна структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна.

#### 3.9 Залихи

Залихите на Друштвото се вреднуваат по пониската вредност од набавната и нето продажната вредност. Трошоците на залиха, ги вклучуваат директните материјали и соодветните индиректни трошоци што настанале со цел залихите да се доведат во сегашна локација и состојба. Нето продажната вредност претставува проценета продажна цена намалена за проценетите трошоци за финализирање на производот и трошоците за промоција, продажба и дистрибуција на производот.

Залихите на сировини и материјали се евидентираат по набавна вредност со вклучување на сите трошоци при набавка (превоз, царини, шпедиција) ослободени од добиени попусти и рабати. При излез од магацин се даваат во употреба во производство по просечни цени.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Друштвото не располага со залихи на крајот на годината.

##### 3.9.1 Застарени залихи

Застарената залиха се отпишува по пат на исправка на вредноста до нето продажната вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите.

#### 3.10 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства во благајна и трансакциски сметки. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а странската валута по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

### **3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

#### **3.11 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективна вредност, а се проценети по нивна номинална вредност.

Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност, врз основа на одлука донесена од раководството, во корист на останати приходи во Извештајот за сеопфатна добивка.

Обврските по кредити врз основа на потпишан договор за кредит, се искажуваат во Извештајот за финансиска состојба во номинална вредност зголемени за трансакциските трошоци кои се однесуваат на дадената трансакција. Кредитите кои се со доспевање подолг од една година се искажуваат како долгорочни финансиски обврски.

Останатите краткорочни обврски, кои нема да бидат презентирани во друга позиција во Извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во останати краткорочни обврски.

#### **3.12. Капитал и финансиски резултат од работењето**

##### *а) Акционерски капитал*

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции

##### *б) Трошоци поврзани со емисија на акции*

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување(нето од данокот), на приливите од емисијата

##### *в) Сопствени акции*

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

##### *г) Резерви*

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката.

Задолжителната резерва се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката се до моментот кога резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на основачите и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

##### *д) Акумулирани добивки, загуби*

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и предходните периоди

Загубата се покрива согласно законските одредби и истата може да се покрие со задржаната добивка само со Одлука на Органот на управување на Друштвото.

#### **3.13 Обврски по кредити**

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата. Кредитите се прикажани како тековни обврски, освен за делот кој доспева по 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба.

#### **4 ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ**

Управувањето со ризиците е важен елемент во тековната и долгорочната стратегија и политика на работење на Друштвото. Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

##### **4.1 Пазарен ризик**

###### *(1) Ризик од промена на девизен курс*

Друштвото не е вклучено во меѓународни трансакции и не е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

###### *(2) Ценовен ризик*

Друштвото не е изложено на ризик од промени на цените поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

###### *(3) Каматен ризик*

Друштвото не е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото не е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити што значи во текот на 2023 година кредитните задолжувања не се значајни.

##### **4.2 Кредитен ризик**

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од продажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Друштвото е ограничен со диверзификација на продажбата на Друштвото на поголем број купувачи.



Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 31 декември 2023

**4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжение)**

**4.3 Ризик од ликвидност**

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Следењето на ликвидноста се одвива на тековно дневно и месечно ниво.

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските побарувања и обврски на Друштвото:

(во 000 МКД)

31 Декември 2023 година	2023	До 1 мес	Од 1 до 3 мес	од 3 до 12 мес	над 12 месеци	Вкупно
<b>Средства</b>						
Пари и парични еквиваленти		1.200	-	-	-	1.200
Побарувања купувачи	од	2.270	754	2.673	2.424	8.121
Останати побарувања		-	-	-	421	421
		<b>3.470</b>	<b>754</b>	<b>2.673</b>	<b>2.845</b>	<b>9.742</b>
<b>Обврски</b>						
Обврски кон добавувачи		-	-	4.470	37	4.507
Останати обврски		-	-	77	-	77
		-	-	<b>4.547</b>	<b>37</b>	<b>4.584</b>
<b>31 Декември 2022 година</b>						
<b>Средства</b>						
Пари и парични еквиваленти		1.198	-	-	-	1.198
Побарувања купувачи	од	2.069	644	1.974	1.862	6.549
Останати побарувања		-	-	210	265	475
		<b>3.267</b>	<b>644</b>	<b>2.184</b>	<b>2.127</b>	<b>8.222</b>
<b>Обврски</b>						
Обврски кон добавувачи		-	-	3.275	22	3.297
Останати обврски		-	-	72	-	72
		-	-	<b>3.347</b>	<b>22</b>	<b>3.369</b>

**4.4 Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите, како и да одржи оптимална структура на изворите на финансирање со цел намалување на трошокот на финансирање.

*Показател на задолженост*

Ризикот од финансирање се следи преку показателите на задолженост кои во 2022 година и 2023 година се како што следи:

	2023	2022
Показател на задолженост	44,81%	38,82%
Долг / Капитал	1,48	1,12

**4.5 Даночен ризик**

Даночните обврски искажани во биласните не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

## 5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувања од купувачите и обврски спрема добавувачи за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на објективна вредност.

Друштвото има политика на обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средства и обврски за кои се расположливи пазарните цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не постојат расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека евидентираната вредност на средствата во сметководството, не би можела да биде реализирана, се врши исправка. Мислење на Раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

## 6. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Друштвото води интерна книговодствена евиденција, но не и посебно сегментно известување, туку известувањето се врши на ниво на Друштвото.

## 7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Приходи од брокеража	4.340	4.123
Вкупно:	4.340	4.123

## 8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Приходи од премии	-	11.768
Приходи од отпис на обврски	37	1
Останати приходи	134	10
Вкупно:	171	11.779

Во 2023 година Друштвото односите со осигурителните компании ги прикажува преку Билансот на состојба, а не преку Билансот на успех како во претходниот период.

## 9. ТРОШОЦИ НА СУРОВИНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Потрошени сировини и материјали	209	48
Потрошена енергија	42	56
Потрошено гориво	59	70
Вкупно:	310	174

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 31 декември 2023

10. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
ПТТ	70	70
Услуги за одржување и заштита	58	51
Трошоци за наем	84	108
Останати услуги	-	11.889
Вкупно:	<u>212</u>	<u>12.118</u>

Останати услуги се однесуваат на остварените премии кои Друштвото ги наплаќа за сметка на осигурителните компании. Во 2023 година Друштвото односите со осигурителните компании ги прикажува преку Билансот на состојба, а не преку Билансот на успех како во претходниот период.

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Трошоци за банкарски услуги	92	77
Трошоци за репрезентација	205	150
Интелектуални услуги	265	338
Останати трошоци	49	64
Вкупно:	<u>611</u>	<u>663</u>

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Нето плата и надоместоци	1.369	1.324
Придонеси и даноци од плата	693	671
Останати трошоци на вработени	134	103
Вкупно:	<u>2.196</u>	<u>2.098</u>

13. ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	<u>31</u>	<u>339</u>
Вкупно:	<u>31</u>	<u>339</u>

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 31 декември 2023

14. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Отпис на побарувања	495	85
Одобрени работи	-	-
Останати трошоци	<u>222</u>	<u>88</u>
Вкупно:	<u>717</u>	<u>173</u>

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија по стапка од 10% на основа која представува остварената добивка пред оданочување, корегирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
<b>Добивка(загуба) пред оданочување</b>	<b>297</b>	<b>196</b>
Непризнаени расходи за даночни цели	737	763
Намалување на даночна основа	(96)	10
Даночна основа по намалување	<u>938</u>	<u>949</u>
Пресметан данок на добивка 10%	(94)	(95)
<b>Нето добивка(загуба) за финансиска година</b>	<b><u>203</u></b>	<b><u>101</u></b>
Ефективна даночна стапка	31,65%	48,47%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со сигурност да го одреди нивото на даночно средство кое би се искористило во иднина.

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 31 декември 2023

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

2023	Патенти				
	Гудвил и лиценци	Софтвер	Останати	Вкупно	
Салдо на 01 Јануари 2023	-	7	138	-	145
Зголемување	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2023	-	7	138	-	145
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 01 Јануари 2023	-	5	85	-	90
Амортизација	-	1	14	-	15
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2023	-	6	99	-	105
<b>Нето сметководствена вредност на 31 декември 2023</b>	-	1	39	-	40
<b>Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2023</b>	-	2	53	-	55
<b>2022</b>					
Салдо на 01 Јануари 2022	-	7	138	-	145
Зголемување	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2022	-	7	138	-	145
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 01 Јануари 2022	-	5	71	-	76
Амортизација	-	-	14	-	14
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2022	-	5	85	-	90
<b>Нето сметководствена вредност на 31 декември 2022</b>	-	2	53	-	55
<b>Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2022</b>	-	2	67	-	69

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 31 декември 2023

17. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

2023	Градежни		Инвест иции во тек	Вкупно
	Земјиште	објекти		
Салдо на 01 Јануари 2023	-	-	1,017	1,017
Зголемување	-	-	39	39
Намалување	-	-	(40)	(40)
Салдо на 31.12.2023	-	-	1,016	1,016
<b>Исправка на вредноста</b>				
Салдо на 01 Јануари 2023	-	-	622	622
Амортизација	-	-	122	122
Намалување	-	-	(40)	(40)
Салдо на 31.12.2023	-	-	704	704
<b>Нето сметководствена вредност на 31 декември 2023</b>				
	-	-	312	312
<b>Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2023</b>				
	-	-	395	395
<b>2022</b>				
Салдо на 01 Јануари 2022	-	-	1,017	1,017
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2022	-	-	1,017	1,017
<b>Исправка на вредноста</b>				
Салдо на 01 Јануари 2022	-	-	495	495
Амортизација	-	-	127	127
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2022	-	-	622	622
<b>Нето сметководствена вредност на 31 декември 2022</b>				
	-	-	395	395
<b>Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2022</b>				
	-	-	522	522

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2023	2022
Побарувања од купувачи во земјава	8.121	6.546
Вкупно:	8.121	6.546

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2023	2022
Побарување за повеќе платени даноци	6	-
Побарувања од вработени	5	5
Вкупно:	11	5

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 31 декември 2023

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2023	2022
Краткорочни позајмици-физички лица	90	150
Краткорочни позајмици-правни лица	<u>320</u>	<u>320</u>
Вкупно:	<u>410</u>	<u>470</u>

21. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	2023	2022
Денарски жиро-сметки	<u>1.200</u>	<u>1.198</u>
Вкупно	<u>1.200</u>	<u>1.198</u>

22. АВР

	Во илјади денари	
	2023	2022
АВР	<u>82</u>	<u>225</u>
Вкупно	<u>82</u>	<u>225</u>

23. КАПИТАЛ

На 31 декември 2022 и 2023 година регистрираниот основачки капитал на Друштвото изнесува 3.085 илјади денари.

Основната главнина на Друштвото е поделена на 500 (петстотини) обични акции кои гласат на име и со право на глас.

Имателите на обични акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото. Секоја обична акција на сопственикот му дава право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Структурта на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Удел(акции)	% на сопственост
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	500	100%
<b>Состојба на 31 декември 2023</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	Удел(акции)	% на сопственост
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	500	100%
<b>Состојба на 31 декември 2022</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 31 декември 2023

**24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивка за резерви), со пондериран просечен број на обични акции во оптек.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка за имателите на обични акции (во денари)	203.511,00	101.398,00
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	500	500
<b>Основна заработувачка по акција (денари по акција)</b>	<u><u>407,02</u></u>	<u><u>202,80</u></u>

**25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ**

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски кон добавувачи во земјава	4.507	3.297
Вкупно:	<u><u>4.507</u></u>	<u><u>3.297</u></u>

**26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за аванси	1	5
Обврски кон вработени	14	41
Тековни даночни обврски	62	26
Вкупно:	<u><u>77</u></u>	<u><u>72</u></u>

**27. ПВР**

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Пасивни временски разграничувања	-	84
Вкупно:	<u><u>-</u></u>	<u><u>84</u></u>



## 28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Потенцијални обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

### *Судски спорови и гаранции*

Со состојба на 31 Декември 2023 година Друштвото не се јавува како тужител или тужена страна во судски постапки, ниту пак има дадени било какви гаранции на други друштва.

### *Даночни обврски*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесување на даночен извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според оценките на раководството на Друштвото, на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

### *Капитални обврски*

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи

## 29. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице има значајна контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловни активности, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденувања за поврзани субјекти.

Салдата и обемот на трансакции со поврзани субјекти со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2023 е како што следи(во 000 денари):

<b>2023</b>	<b><u>Побарувања</u></b>	<b><u>Обврски</u></b>	<b><u>Приходи</u></b>	<b><u>Расходи</u></b>
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	586	-	-	-
Клучен раководен кадар	90	-	-	1.225
<b>2022</b>	<b><u>Побарувања</u></b>	<b><u>Обврски</u></b>	<b><u>Приходи</u></b>	<b><u>Расходи</u></b>
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	586	-	-	-
Клучен раководен кадар	150	-	-	1.240

## 30. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

До денот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

**ДОДАТОК 1**  
**ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2023**

ЕМБС: 07215266

Целосно име: Осигурително брокерско друштво АУРОН

БРОКЕР А.Д. Струга

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	352.322,00			449.853,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	39.941,00			54.456,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	39.941,00			54.456,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	312.381,00			395.397,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	95.938,00			122.681,00
19	-- Останати материјални средства	216.443,00			272.716,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	9.795.098,00			8.219.165,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	52.500,00			
38	-- Залихи на суровини и материјали	52.500,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.131.939,00			6.551.289,00
47	-- Побарувања од купувачи	8.120.750,00			6.546.489,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.389,00			
50	-- Побарувања од вработените	4.800,00			4.800,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	410.000,00			470.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	410.000,00			470.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.200.659,00			1.197.876,00
60	-- Парични средства	1.136.782,00			1.185.840,00
61	-- Парични еквиваленти	63.877,00			12.036,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	81.584,00			224.543,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	10.229.004,00			8.893.561,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	5.645.015,00			5.441.504,00

234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	431,00	
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	431,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	297.309,00	196.356,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	297.309,00	196.356,00
252	-- Данок на добивка	93.798,00	94.958,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	203.511,00	101.398,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	3,00	3,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	203.511,00	101.398,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	203.511,00	101.398,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)				54.456,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	410.000,00			470.000,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	7.855.066,00			6.284.805,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	347.268,00			490.227,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	6.389,00			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата	8.213.523,00			7.021.289,00

674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	139.882,00	29.643,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	5.330,00	370,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	100.820,00	69.323,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.450,00	
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	69.394,00	69.858,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	84.616,00	107.692,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	60.000,00	66.666,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	22.976,00	33.618,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)		12.248,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	204.840,00	150.377,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	92.036,00	77.852,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)		6.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	314.361,00	401.120,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		87.274,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00	3,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00	3,00

## Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	4.511.488,00			

Потпишано од:

Zlate Milevski

CN=Makedonski Telekom CA,  
O=Makedonski Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

**ДОДАТОК 2**  
**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2023 ГОДИНА**

Брокерски Друштво „Аурон Брокер,, АД  
-Струга

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
за работењето на друштвото „Аурон Брокер,, АД Струга  
за 2023 година

Мај 2024

## **Основни информации за друштвото**

Осигурителното брокерско друштво,, Аурон Брокер,, АД од Струга е Акционерско друштво , основано и со седиште во Република Северна Македонија.

Седиштето на друштвото е на ул. Дримени бр.4/Инд. Босна-Путеви Струга.

Основна дејност на друштвото е – Дејност на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Годишниот извештај за работењето на Осигурителното брокерско друштво,, Аурон Брокер,, АД од Струга ,изготвен во согласност со Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) и Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Извештајот е изготвен во согласност со концептот на набавна цена.

Изготвувањето на годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

Со континуирана примена на политики и постапки во работењето во согласност со домашни и меѓународни стандарди, принципи и најдобри практики, Друштвото се стреми да се развие во високопрофитабилен произведен капацитет на долг рок, со меѓународна препознатливост, признато друштво што работи на територијата на Република Северна Македонија и со еднаков третман на сите купувачи нудејќи им полиси од повеќе Осигурителни друштва застапени на територијата за Република Северна Македонија.

## **Визија на Друштвото**

Нашата развојна политика е да ја задржиме и зголемиме позицијата на македонскиот пазар кое нешто може да го направиме со:

- Купувачите со кои создаваме партнерски односи исполнувајќи ги нивните барања, настапувајќи искрено и со почит.
- Со изградба на флексибилна организација и лесно прилагодлива кон исполнувањата на барањата на купувачите, а безбедна и сигурна за нашите вработени.
- Постојано ќе делуваме на намалување на трошоците и природните ресурси.
- Ќе работиме одговорно се со цел обезбедување на одржливиот развој на компанијата, заедницата и државата.



- Нашите вработени се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.
- Добавувачите ги избираме на основа на нивните способности да ги исполнат нашите барања, а ќе соработуваме само од проверени добавувачи-осигурителни компании, земајќи ги во предвид заедничките интереси и политиката на фирмата.

### **Финансиски резултати за 2023 година**

Во текот на 2023 година Друштвото изврши промена во начинот на евидентирање на продажбата на полиси спрема трети лица. За разлика од 2022 година кога оваа продажба се евидентираше како наплатени приходи на konto 746 во деловната 2023 година се водат како наплатени приходи во име на осигурителни куќи на konto 292. За да може да се изврши споредба на остварените резултати во 2023 / 2022, остварените приходи во 2022 се намалени за приходите искажани на konto 746 во износ од 11,768 илјади денари. За истиот тој износ подолу во прегледот намалени се и оперативните расходи,

Во текот на 2023 година Друштвото оствари вкупни приходи од редовно работење во износ од 4.511 илјади денари. што во споредба со остварените 4,134 илјади денари во 2022 (2022= 15,902-11.7686=4,134 илјади денари) представува пораст за 1,09 %.

Најголем дел од приходите, се остварени од пресметана и наплатена брокеража.

Финансиските приходи ги опфаќаат приходи од камати и останати приходи. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.

Вкупните расходи во 2023 годината изнесуваат 4,214 илјади денари што во споредба со остварените 3,938 илјади денари во 2022 (2022= 15,706 -11,768 = 3938 илјади денари) представува пораст за 1,07 %.

Остварената добивка по оданочување во 2023 година изнесува 203 илјади денари (2022: 101 илјади денари).

### **Вработени во Друштвото**

Вкупен број на вработени во 2023 година во Друштвото изнесува 3 лица (2022 година 3 вработени).

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

ПРИХОДИ	Износ во 000 денари		индекс	структура
	2023	2022	23/22	%
Приходиодработење	4,340	4,123	1,05	96,21%
Останати приходи	171	11	15,55	3,79%
Вкупно оперативни приходи	4,511	4,134	1,09	
Приходи(расходи) од финансирање				
Вкупно приходи	4,511	4,134	1,09	100%

**РАСХОДИ**

Расходи оперативни	4,214	3,938	1,07	100%
Вкупнирасходи	4,214	3,938	1,07	100%

**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**

Добивка пред оданочување	297	196	1,52	
Данок на добивка	94	95	0,99	
Нето добивка за годината	203	101	2,01	

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

АКТИВА	Износ во 000 денари		Индекс	структура
	2023	2022	23/22	%
Нетековни средства	352	450	0,78	3,44%
Тековни средства	9,795	8,219	1,19	95,76%
АВР	82	225	0,36	0,80%
Вкупна Актива	10,229	8894	1,15	100%

**ПАСИВА**

Главнина и резерви	5,645	5,441	1,04	55,19%
Обврски	4,584	3,368	1,36	44,81%
ПВР		85	00	0%
Вкупна Пасива	10,229	8,894	1,15	100%

*Директор,*

Горан Којчески

